

Доставувањето на комплетните документи за заверување на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2022/2023 година ќе се врши во **Одделението за студентски прашања на ФЕИТ** од **12:30 до 14:30** часот

од 15.2. до 17.2.2023 година

Онлајн пријавувањето е задолжително. Секој студент треба да го запише летниот семестар 2022/2023 во iKnow системот (www.iknow.ukim.mk) и да ги внесе предметите што му останале неположени од претходниот летен семестар.

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Одделението за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција, а уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден.(на жиро сметка на ФЕИТ)

Потребни документи за заверување на зимскиот семестар:

1. Индекс (задолжително се пополнува со предметите што се слушале во **зимскиот** семестар),
2. Образец за заверување семестар А4 (пополнет со предметите што студентот ги слушал во **зимскиот** семестар),
3. Уплата на рата.

Важно: Заверување на зимскиот семестар 2022/2023 вршат само оние студенти кои во овој семестар слушале барем еден предмет.

Потребни документи за запишување на летниот семестар:

1. Индекс,
2. Образец за запишување семестар А3 (пополнет со предметите што ќе се слушаат во летниот семестар 2022/2023),
3. Студенти кои презапишуваат предмет (односно заклучно со јануарскиот испитен рок 2023 не ги положиле предметите од претходниот летен семестар) треба да достават и Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот онлајн избор од iknow системот);
4. Уплата за презапишаните предмети (на жиро-сметката на ФЕИТ),
5. Студенти кои ги положиле сите предмети од летниот семестар запишуваат празен семестар со доставување на Образецот А3.

Дополнителни информации:

1. Студентите кои запишуваат празен зимски/летен семестар по третпат (и повеќе), покрај образецот А3, доставуваат и уплата од 500 ден. (административен трошок за запишување семестар) на жиро сметката на ФЕИТ.

2. За првото презапишување на неположен предмет студентите плаќаат 50 евра (во денарска противвредност) по предмет, а при секое наредно презапишување на предметот го плаќаат целиот износ на кредити што ги носи презапишаниот предмет (1 кредит x 25 евра).
3. Услов за пријавување на магистерската работа се освоени минимум 30 ЕКТС кредити.
4. Темата за магистерската работа треба да се пријави најдоцна до истекот на три семестри од уписот на втор циклус. По истекот на овој рок, студентот кој нема стекнато 30 кредити е должен да уплати 100 евра (во денарска противвредност) на жиро сметката на ФЕИТ, на име неисполнет услов за пријавување тема.
5. Доколку студентот не ја одбрани магистерската работа по истекот на четири семестри од уписот на втор циклус, тој е должен да ја презапише, при што треба да уплати 500 евра (во денарска противвредност) на жиро сметката на ФЕИТ.
6. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат 500,00 ден. на жиро сметката на ФЕИТ.

Скопје, 25.1.2023 година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ